



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 28 декември 2023 година

### Соопштение за печат

#### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: ноември 2023 година

- Во ноември 2023 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 5,48% и бележи минимално месечно намалување од 0,01 п.п., додека на годишно ниво е зголемена за 1,07 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити оствари месечен и годишен раст од 0,07 п.п. и 0,97 п.п., соодветно и изнесува 1,74%.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити<sup>2</sup>, во ноември, е намалена за 0,17 п.п. на месечна основа, при годишен раст од 0,89 п.п. и изнесува 5,38%. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 2,28% и забележа месечен пад од 0,04 п.п., а на годишно ниво е зголемена за 1,01 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

|                             | 11.2022     | 12.2022     | 1.2023      | 2.2023      | 3.2023      | 4.2023      | 5.2023      | 6.2023      | 7.2023      | 8.2023      | 9.2023      | 10.2023     | 11.2023     |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| во % на годишно ниво        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Вкупни кредити</b>       | <b>4.41</b> | <b>4.44</b> | <b>4.98</b> | <b>5.00</b> | <b>5.04</b> | <b>5.08</b> | <b>5.09</b> | <b>5.12</b> | <b>5.49</b> | <b>5.49</b> | <b>5.49</b> | <b>5.49</b> | <b>5.48</b> |
| Корпоративен сектор         | 3.75        | 3.84        | 4.60        | 4.63        | 4.70        | 4.79        | 4.81        | 4.86        | 5.36        | 5.36        | 5.37        | 5.37        | 5.36        |
| Домаќинства                 | 5.02        | 5.01        | 5.34        | 5.34        | 5.34        | 5.34        | 5.34        | 5.35        | 5.61        | 5.61        | 5.61        | 5.60        | 5.59        |
| <b>Новоодобрани кредити</b> | <b>4.49</b> | <b>4.83</b> | <b>5.05</b> | <b>5.20</b> | <b>5.26</b> | <b>5.44</b> | <b>5.32</b> | <b>5.26</b> | <b>5.57</b> | <b>5.53</b> | <b>5.49</b> | <b>5.55</b> | <b>5.38</b> |
| Корпоративен сектор         | 4.45        | 5.02        | 5.19        | 5.22        | 5.27        | 5.53        | 5.36        | 5.26        | 5.75        | 5.73        | 5.50        | 5.71        | 5.39        |
| Домаќинства                 | 4.55        | 4.38        | 4.81        | 5.18        | 5.23        | 5.26        | 5.25        | 5.27        | 5.32        | 5.24        | 5.47        | 5.28        | 5.35        |
| <b>Вкупни депозити</b>      | <b>0.77</b> | <b>0.86</b> | <b>0.93</b> | <b>1.00</b> | <b>1.11</b> | <b>1.17</b> | <b>1.22</b> | <b>1.40</b> | <b>1.50</b> | <b>1.55</b> | <b>1.59</b> | <b>1.67</b> | <b>1.74</b> |
| Корпоративен сектор         | 1.30        | 1.34        | 1.35        | 1.75        | 1.74        | 1.82        | 1.92        | 1.99        | 2.02        | 2.08        | 1.94        | 1.96        | 2.23        |
| Домаќинства                 | 0.72        | 0.81        | 0.88        | 0.92        | 1.04        | 1.11        | 1.15        | 1.34        | 1.44        | 1.50        | 1.55        | 1.64        | 1.69        |
| <b>Новопримени депозити</b> | <b>1.27</b> | <b>1.34</b> | <b>1.51</b> | <b>1.71</b> | <b>2.04</b> | <b>2.23</b> | <b>1.93</b> | <b>2.70</b> | <b>2.21</b> | <b>2.17</b> | <b>2.15</b> | <b>2.32</b> | <b>2.28</b> |
| Корпоративен сектор         | 1.12        | 1.09        | 1.00        | 1.40        | 1.10        | 1.62        | 1.50        | 2.11        | 1.57        | 1.81        | 1.65        | 1.51        | 1.71        |
| Домаќинства                 | 1.36        | 1.40        | 1.71        | 1.86        | 2.27        | 2.34        | 2.18        | 2.87        | 2.40        | 2.32        | 2.40        | 2.57        | 2.46        |

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)


<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика


### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>3</sup>

- Во ноември, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор изнесува 5,36% и е минимално намалена за 0,01 п.п. на месечно ниво. Промената во целост се должи на пониските каматни стапки на кредитите во странска валута (за 0,06 п.п.), во услови на раст на каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,01 п.п., соодветно). Во споредба со ноември минатата година, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е повисока за 1,61 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, во ноември, оствари месечно намалување од 0,32 п.п. и изнесува 5,39%. Надолната промена произлегува од пониските каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,34 п.п. и 0,07 п.п., соодветно), при раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,56 п.п.). Анализирани на годишно ниво, оваа каматна стапка е зголемена за 0,94 п.п.



Извор: НБРСМ.


<sup>3</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во ноември, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 2,23% и е зголемена за 0,27 п.п., во споредба со претходниот месец. Месечната промена се должи на повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,32 п.п. и 0,13 п.п., соодветно), при непроменети каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула. Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,93 п.п. во однос на ноември минатата година.
- Каматната стапка на новопримените депозити<sup>4</sup> на корпоративниот сектор, во ноември забележа месечен раст од 0,20 п.п. и изнесува 1,71%. Анализирано по валута, растот е резултат на зголемените каматни стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 0,58 п.п. и 0,12 п.п., соодветно), додека каматните стапки на депозитите во странска валута остварија пад (за 0,02 п.п.). Годишниот раст на оваа каматна стапка изнесува 0,59 п.п.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>5</sup>



Извор: НБРСМ.

- Во ноември, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата оствари минимално месечно намалување од 0,01 п.п. и изнесува 5,59%. Притоа, надолната промена е одраз на пониските каматни стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,03 п.п.), каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,02 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,01 п.п.). На годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е повисока за 0,57 п.п.

<sup>4</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>5</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, овој месец, изнесува 5,35%, што претставува месечен раст од 0,07 п.п. Растот се објаснува со зголемените каматни стапки на денарските кредити во странска валута (за 0,42 п.п.), каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,16 п.п.), како и каматните стапки на кредитите со валутна клаузула (за 0,02 п.п.). Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е повисока за 0,80 п.п. во однос на ноември минатата година.



Извор: НБРСМ.

- Во ноември, кај каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата е забележан раст од 0,05 п.п. на месечна основа и изнесува 1,69%. Нагорната промена, произлегува од повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,06 п.п. и 0,05 п.п., соодветно), при остварен пад на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,09 п.п.). Оваа каматна стапка е зголемена за 0,97 п.п., споредено на годишно ниво.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата<sup>6</sup>, во ноември, изнесува 2,46% и е намалена за 0,11 п.п. во однос на претходниот месец. Анализирано по валута, месечната промена е резултат на пониските каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,16 п.п. и 0,09 п.п., соодветно). Притоа, кај банките и штедилниците овој месец не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата бележи годишен пораст од 1,10 п.п.

<sup>6</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

\*\*\*

### Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

[http://www.nbrm.mk/statistika\\_na\\_kamatni\\_stapki.nspix](http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 јануари 2024 година (референтен пресек заклучно со декември 2023 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.